

# СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 54

Год. LXV

Понеделник, 27 април 2009

Цена на овој број е 190 денари

[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)



## СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
925. Одлука за верификација на мандат на пратеник во Собранието на Република Македонија.....	2	931. Одлука за давање согласност на Годишната сметка за 2008 година и Годишниот извештај за работа на ЈП „Стрежево“ Битола за 2008 година.....	5
926. Одлука за давање согласност на Статутот на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.....	2	932. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Секретаријатот за европски прашања.....	5
927. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во мировна операција во Авганистан.....	2	933. Одлука за престанок и давање на користење на движни ствари на Управата за хидрометеоролошки работи.....	5
928. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во мировна операција на Европската Унија во Босна и Херцеговина ЕУФОР, АЛТЕА.....	3	934. Одлука за запишување на студенти во прва година на јавните високообразовни установи на Универзитетот за информатички технологии – Охрид во учебната 2009/2010 година.....	6
929. Одлука за испраќање на припадник на Армијата на Република Македонија за учество во мировна операција на Обединетите нации, UNIFIL во Либан.....	4	935. Решение за разрешување од должноста директор на Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи.....	6
930. Одлука за давање согласност на Годишната инвестициона програма на ЈП „Стрежево“ Битола во 2009 година и Финансискиот план на ЈП „Стрежево“ Битола во 2009 година.....	4	936. Решение за именување членови на Управниот одбор на Агенцијата за управување со одземен имот.....	7

	Стр.		Стр.
937. <b>Решение</b> за именување директор на Државниот просветен инспекторат...	7	943. <b>Решение</b> за забрана на увоз во Република Македонија и транзит преку територијата на Република Македонија на живи домашни и диви свињи, семе за вештачко осеменување, јајни клетки и ембриони по потекло од домашни и диви свињи од сите земји, заради спречување на внесување на болеста инфлуенца кај свињи.....	16
938. <b>Решение</b> за определување претставници во Советот на ЈНУ Институт за старословенска култура – Прилеп.....	7	944. <b>Одлука</b> за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	16
939. <b>Програма</b> за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2009 година.....	8	945. <b>Оглас</b> за избор на јавни обвинители...	17
940. <b>Програма</b> за изменување и дополнување на Програмата за приоритетна изработка на урбанистички планови за 2009 година.....	12	946. <b>Решение</b> од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	18
941. <b>Објава</b> од Министерството за надворешни работи.....	14	947. <b>Решение</b> од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	19
942. <b>Правилник</b> за формата и содржината на образецот за Извештајот за рекламниот простор искористен од секој од организаторите на изборната кампања и средствата кои се платени или се побаруваат по таа основа.....	14	948. <b>Решение</b> од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	19
		<b>Огласен дел</b> .....	<b>1-60</b>

#### СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

925.

Врз основа на член 63 став 1 од Уставот на Република Македонија и член 153 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија” бр. 40/2006 и 136/2008), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 27 април 2009 година, донесе

#### О Д Л У К А

##### ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА МАНДАТ НА ПРАТЕНИК ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. Се верифицира мандатот на пратеникот Марија Рашковска.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија”.

#### СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-1982/1  
27 април 2009 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Трајко Вељаноски, с.р.**

926.

Врз основа на член 9 став 4 од Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија” бр. 35/2008 и 103/2008), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 27 април 2009 година, донесе

#### О Д Л У К А

##### ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” ВО ШТИП

1. Собранието на Република Македонија дава согласност на Статутот на Универзитетот „Гоце Делчев” во Штип.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

#### СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-1983/1  
27 април 2009 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Трајко Вељаноски, с.р.**

927.

Врз основа на член 41 став 3 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија” бр. 42/2001, 5/2003, 58/2006 и 110/2008), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на ден 27 април 2009 година, донесе

#### О Д Л У К А

##### ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО МИРОВНА ОПЕРАЦИЈА ВО АВГАНИСТАН

1. За учество во мировната операција во состав на Меѓународните сили за безбедносна поддршка на Авганистан - ИСАФ, се испраќаат припадници на Армијата на Република Македонија, и тоа:

- една механизирана пешадиска чета во состав од 150 припадници на Армијата на Република Македонија,

- пет штабни офицери за работа во Мултинационалната команда на ИСАФ во Кабул,

- медицински тим во состав од четири лица,

- двајца припадници на Армијата на Република Македонија во состав на Првата бригада на мултинационалниот оперативен менторски тим и тим за врски (ОМЛТ),

- тројца припадници на Армијата на Република Македонија во состав на Втората бригада на мултинационалниот оперативен менторски тим и тим за врски (ОМЛТ) и

- медицински - хируршки тим во состав од шест припадници на Армијата на Република Македонија.

2. Припадниците на Армијата на Република Македонија од точката 1 на оваа одлука се испраќаат за период од шест месеца, и тоа:

- припадниците на Армијата на Република Македонија од точката 1 алинеи 1, 2 и 5 на оваа одлука сметано од јули 2009 година,

- медицински тим од точката 1 алинеја 3 на оваа одлука сметано од август 2009 година,

- припадниците на Армијата на Република Македонија од точката 1 алинеја 4 на оваа одлука сметано од септември 2009 година и

- хируршки тим од точката 1 алинеја 6 на оваа одлука сметано од јуни 2009 година (прва годишна ротација) и декември 2009 година (втора годишна ротација).

3. Финансиските трошоци за транспорт, сместување, исхрана, гориво и итна медицинска заштита на учесниците во мировната операција од точката 1 на оваа одлука, ги обезбедуваат:

- за припадниците на Армијата на Република Македонија од точката 1 алинеи 1 и 2 на оваа одлука ги обезбедува Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска, а останатиот дел го обезбедува Република Македонија,

- за припадниците на Армијата на Република Македонија од точката 1 алинеи 3, 4 и 5 на оваа одлука ги обезбедува Република Македонија и

- за хируршкиот тим ги обезбедува Кралството Норвешка, а останатиот дел го обезбедува Република Македонија.

4. Подготовките и организацијата на учесниците во мировната операција ќе ги изврши Министерството за одбрана.

5. По завршувањето на учеството во мировната операција Владата на Република Македонија поднесува извештај пред Собранието на Република Македонија.

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

#### СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-1984/1  
27 април 2009 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Трајко Вељаноски, с.р.**

#### 928.

Врз основа на член 41 став 3 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија” бр. 42/2001, 5/2003, 58/2006 и 110/2008), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на ден 27 април 2009 година, донесе

#### О Д Л У К А

#### ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО МИРОВНА ОПЕРАЦИЈА НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА ВО БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ЕУФОР, АЛТЕА

1. За учество во мировната операција на Европската унија во Босна и Херцеговина ЕУФОР, АЛТЕА, се испраќаат припадници на Армијата на Република Македонија, и тоа:

- еден медицински тим во состав од десет припадници на Армијата на Република Македонија,

- еден офицер - правен советник за работа во Командата на ЕУФОР и

- еден подофицер за превентивна медицина за работа во Командата на ЕУФОР.

2. Припадниците на Армијата на Република Македонија од точката 1 алинеја 1 на оваа одлука се испраќаат за период од шест месеца сметано од мај 2009 година (прва годишна ротација) и ноември 2009 година (втора годишна ротација), офицерот од точката 1 алинеја 2 на оваа одлука се испраќа за период од шест месеца сметано од јуни 2009 година (прва годишна ротација) и декември 2009 година (втора годишна ротација), а подофицерот од точката 1 алинеја 3 на оваа одлука се испраќа за период од шест месеца сметано од август 2009 година.

3. Финансиските трошоци за транспорт, сместување, исхрана, гориво и итна медицинска заштита на учесниците во мировната операција од точката 1 на оваа одлука, ги обезбедува Република Македонија.

4. Подготовките и организацијата на учесниците во мировната операција ќе ги изврши Министерството за одбрана.

5. По завршувањето на учеството во мировната операција, Владата на Република Македонија поднесува извештај пред Собранието на Република Македонија.

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

#### СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-1985/1  
27 април 2009 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Трајко Вељаноски, с.р.**

**929.**

Врз основа на член 41 став 3 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/2001, 5/2003, 58/2006 и 110/2008), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на ден 27 април 2009 година, донесе

#### О Д Л У К А

**ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИК НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО МИРОВНА ОПЕРАЦИЈА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ, UNIFIL ВО ЛИБАН**

1. За учество во мировната операција на Обединетите нации, UNIFIL во Либан, се испраќа припадник на Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата), и тоа:

- еден штабен офицер, во Здружената оперативна команда на мировната операција UNIFIL, во Либан.

2. Припадникот на Армијата од точката 1 на оваа одлука се испраќа за период од 12 месеца, сметано од мај 2009 година.

3. Финансиските трошоци за транспорт, сместување, исхрана, гориво и итна медицинска заштита на припадникот на Армијата од точката 1 на оваа одлука ги обезбедуваат Обединетите нации, додека трошоците за плати и надоместоци на плати ги обезбедува Министерството за одбрана.

4. Подготовките и организацијата на припадникот на Армијата за учеството во мировната операција, ќе ги изврши Министерството за одбрана.

5. По завршувањето на учеството во мировната операција, Владата на Република Македонија, поднесува извештај пред Собранието на Република Македонија.

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

#### СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-1986/1  
27 април 2009 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Трајко Вељаноски, с.р.**

#### ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 930.

Врз основа на член 11, точка 7 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06 и 22/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.04.2009 година, донесе

#### О Д Л У К А

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА НА ЈП „СТРЕЖЕВО“ БИТОЛА ВО 2009 ГОДИНА И ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА ЈП „СТРЕЖЕВО“ БИТОЛА ВО 2009 ГОДИНА**

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната инвестициона програма на ЈП „Стрежево“ Битола во 2009 година и Финансискиот план на ЈП „Стрежево“ Битола во 2009 година, бр. 02-169/2 и 02-169/1 од 9.04.2009 година, усвоени од Управниот одбор на ова јавно претпријатие на седницата, одржана на 9.04.2009 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-666/1  
14 април 2009 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски, с.р.**

**931.**

Врз основа на член 11, точка 6 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06 и 22/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.04.2009 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА  
СМЕТКА ЗА 2008 ГОДИНА И ГОДИШНИОТ  
ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА ЈП „СТРЕЖЕВО“  
БИТОЛА ЗА 2008 ГОДИНА**

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната сметка за 2008 година и Годишниот извештај за работа на ЈП „Стрежево“ Битола за 2008 година, бр. 02-95/4 и 02/-95/3 од 26.02.2009 година, усвоени од Управниот одбор на ова јавно претпријатие на седницата, одржана на 26.02.2009 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-1111/1  
14 април 2009 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

**932.**

Врз основа на член 54, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.04.2009 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА**

**Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за животна средина и просторно планирање му престанува користењето на движните ствари, три учебника на македонски јазик од реномирани странски автори од областа на животната средина, во вкупна количина од 850 примероци и тоа:

Ред. Бр.	Наслов на учебникот и автор	Назив на странска издавачка куќа	ISBN	Број на страници	Количина (тираж)	Инвентарен број
1.	Living with Nature: Environmental Politics as Cultural Discourse -Живеење со природата: Еколошката политика како Културен дискурс  Frank Fisher Maarten A.Hajer	Oxford University Press, USA	978-0198295099	288	850	019829509X
2.	Environmental Diplomacy: Negotiating More Effective Global Agreements Дипломатија на животната Средина Lawrence E. Susskind	Oxford University Press, USA	978-0195075946	216	850	0195075943
3.	Handbook of Environmental Risk Assessment and Management Прирачник за проценка и менадмент на ризиците на животната средина Peter Calow	Government institutes	978-0865427327	590	850	0865427327

**Член 2**

Движните ствари од член 1 на оваа одлука му се даваат на трајно користење на Секретаријатот за европски прашања, без надомест.

**Член 3**

Министерот за животна средина и просторно планирање склучува договор со заменикот на претседателот на Владата на Република Македонија, задолжен за европски прашања за правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

**Член 4**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-1530/1  
14 април 2009 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

**933.**

Врз основа на член 54, став 2 од Законот за користење и располагање на стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.04.2009 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ**  
**НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА УПРАВАТА ЗА**  
**ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ РАБОТИ**

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за економија му престанува користење на движни ствари – опрема од соларна тест лабораторија.

Движните ствари од став 1 на овој член се даваат на времено користење без надомест за време од 20 години на Управата за хидрометеоролошки работи.

Член 2

Министерот за економија склучува договор со директорот на Управата за хидрометеоролошки работи за правата и обврските на движните ствари од член 1 на оваа одлука, кои се даваат на времено користење.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-1651/1  
21 април 2009 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

**934.**

Врз основа на член 110, став 1 од Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/08, 103/08 и 26/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.04.2009 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА**  
**НА ЈАВНИТЕ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ**  
**НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ**  
**ТЕХНОЛОГИИ – ОХРИД ВО УЧЕБНАТА**  
**2009/2010 ГОДИНА**

1. Бројот на студенти за запишување во прва година на јавните високообразовни установи во состав на Универзитетот за информатички технологии – Охрид за учебната 2009/2010 година, чие образование се финансира од Буџетот на Република Македонија, вкупно изнесува 125 студенти и тоа на:

- Факултетот за компјутерски науки и инженерство - 25 студенти;
- Факултетот за комуникациски мрежи и безбедност - 25 студенти;
- Факултет за машинска интелигенција и роботика - 25 студенти;
- Факултет за податочно рударење и визуелизација - 25 студенти;
- Факултет за информациона теорија и анализи - 25 студенти.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-1749/1  
21 април 2009 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

**935.**

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000, 44/2002 и 82/2008), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 април 2009 година, донесе

**Р Е Ш Е Н И Е**

**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР**  
**НА КОМИСИЈАТА ЗА ОДНОСИ СО ВЕРСКИТЕ**  
**ЗАЕДНИЦИ И РЕЛИГИОЗНИ ГРУПИ**

1. Се разрешува Звонко Муцунски од должноста директор на Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи, поради заминување на друга должност.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-1699/2  
14 април 2009 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

936.

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 април 2009 година, донесе

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ

1. За членови на Управниот одбор на Агенцијата за управување со одземен имот се именуваат:

- Владимир Спиркоски, вработен во Министерството за правда,

- Дафинка Јаковска Велкоска, раководител на одделение во Министерството за финансии,

- Андријана Сливоска, советник за правни работи и застапување во Државното правобранителство на Република Македонија,

- Бујар Сабриу, член на Судскиот совет на Република Македонија,

- Елена Гошева, претседател на Советот на јавните обвинители на Република Македонија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-1762/1  
14 април 2009 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

937.

Врз основа на член 5 став 1 од Законот за просветната инспекција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/2005 и 81/2008), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 април 2009 година, донесе

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ ПРОСВЕТЕН ИНСПЕКТОРАТ

1. За директор на Државниот просветен инспекторат, орган во состав на Министерството за образование и наука, се именува Џорџе Арсов.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-1763/1  
14 април 2009 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

938.

Врз основа на член 30 од Законот за научно-истражувачка дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/2008 и 103/2008), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 април 2009 година, донесе

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ ВО СОВЕТОТ НА ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА СТАРОСЛОВЕНСКА КУЛТУРА – ПРИЛЕП

1. За претставници во Советот на ЈНУ Институт за старословенска култура – Прилеп се определуваат:

- д-р Гордана Трајкоска – професор на Економскиот факултет, Прилеп при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола,

- д-р Јове Талески – професор на Педагошкиот факултет, Битола при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола,

- д-р Татјана Атанасовска – професор на Педагошкиот факултет, Битола при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола.

2. Со определување на новите претставници во Советот на Институтот на досегашните претставници им престанува мандатот.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-1764/1  
14 април 2009 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

939.

Врз основа на член 31 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2009 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 166/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.03.2009 година, донесе

**ПРОГРАМА  
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА  
ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА 2009 ГОДИНА**

**I**

(1) Во Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2009 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/09) во Дел I став (1) во точката 1 износот „192.000.000“ се заменува со износот „191.000.000“.

(2) По точката 8 се додава нова точка 9 која гласи:  
„9.Неподмирени обврски од 2008 година 1.000.000 денари“.

(3) Во ставот (2) по точката се додава нова реченица која гласи „Вкупна вредност на оперативните трошоци не може да надмине 5%, а вкупна вредност на одобрени интелектуални услуги за изработка на градежен или електрификациски проект не може да надмине 3% од вкупната одобрена инвестиција по поединечен корисник.“.

**II**

(1) Во Дел II став (1) износот „192.000.000,00“ се заменува со износот „191.000.000,00“.

Во табелата точката 2 се менува и гласи:

„2. Инвестиции за подигнување на нови оранжерии (стакленици или пластеници) за производство на расад (расадници) или вон-сезонско одгледување на зеленчук, вклучително и режано цвеќе и ситно овошје и опрема за оранжериско производство“.

Во точката 3 износот „62.000.000“ се заменува со износот „61.000.000“.

(2) Во ставот (3) во алинејата 5 зборовите „исклучиво наменети за новите површини под оранжерии“ се бришат.

По алинеја 6 се додава нова алинеја 7 која гласи:

„- набавка на опрема за одржување на микроклиматски услови во оранжерија.“.

(3) Во ставот (4) износот „62.000.000,00“ се заменува со износот „61.000.000,00“.

(4) Во ставот (8), точката б) се менува и гласи:

„б) За инвестиции од став (3) на овој дел, да располага со:

- минимум 0,1 ха површина наменета за подигнување на нови оранжерии (стакленици) и опремување на новите оранжерии;
- минимум 0,2 ха површина наменета за подигнување на нови оранжерии (пластеници) и опремување на новите оранжерии;
- минимум 0,05 ха површина наменета за подигнување на нови расадници (стакленици или пластеници) и опремување на новите расадници;
- минимум 0,3 ха површина под оранжерии (стакленици или пластеници) наменета за опремување и механизација.“.



(5) По ставот (10) се додава нов став (11) кој гласи:

„(11) Доколку еден корисник поднесе едно барање за две инвестиции од став (1) на овој дел вкупната вредност на одобрени инвестиции не може да надмине повеќе од 3.000.000 денари.“.

(5) Во ставот (11) кој станува став (12), бројот „(2)“ се заменува со бројот „(3)“.

По алинеја 3 се додава нова алинеја 4 која гласи:

„- 80% од вредноста на одобрената инвестиција за инвестиции од став (5) алинеја 7 и 8.“.

(6) Ставот (12) станува став (13).

### III

(1) Во Дел III ставот (1) се менува и гласи:

„(1) Средствата од Дел I став (1) точка 2 на оваа програма во износ од 80.000.000,00 денари се наменети за следниве инвестиции:

1. набавка на опрема за прием и складирање на суровина, подготовка за преработка и преработка, пакување и складирање на готов производ вклучително и опрема за утврдување и контрола на квалитет на производите и оперативни трошоци за инсталација и монтажа на набавената опрема наменета за:

- преработки од овошје и зеленчук, вклучително и конзервирање на печурки;
- производство на млечни производи;
- производство на млеко во прав и производство на путер;
- производство на мелнички производи и интегрални производи;
- преработка на маслодајна репа, соја, маслодајни семиња и житарки за производство на нерафинирано масло за јадење;
- производство на добиточна храна;
- производство на јајца во прав и меланж;
- производство на вино (освен опрема за стабилизација и финализација);
- месни преработки;
- мед и пчелни производи;
- производство на компиров скроб.

2. набавка на градежни материјали и елементи за конструкција и опрема за постигнување на стандардите за безбедност на храна за земјоделско-прехранбените под-сектори од точка 1 на овој став во согласност со Закон за безбедност на храната и на производите и материјалите што доаѓаат во контакт со храната и Законот за ветеринарно јавно здравство, вклучително и оперативни трошоци за градење и инсталирање на елементи за конструкција.“.

(2) Во ставот (3) на крајот од реченицата точката се брише и се додаваат зборовите „освен за инвестициите од точка 1 алинеја 1 и 2 и од точка 2 во кој случај одобрените инвестиции по поединечен корисник не може да надминат 3.500.000 денари.“.

### IV

(1) Во Дел IV став (1) во табелата во точката 1 износот „13.000.000“ се заменува со износот „23.000.000“.

Во точката 3 износот „89.000.000“ се заменува со износот „79.000.000“.

(2) Во ставот (2) износот „13.000.000,00“ се заменува со износот „23.000.000,00“.

Во алинеја 7 по зборовите „чување на добиток“ се додаваат зборовите „во период од 01.01.2009 година заклучно со 31.10.2009 година, за број на вработени лица соодветен на големина на стадото во однос еден вработен за чување на 150 овци или еден вработен за чување на 100 кози;“.

По алинеја 7 се додава нова алинеја 8 која гласи:

„- финансирање на инвестициони активности предвидени со програмата за стопанисување со пасишта.“.

(3) Во ставот (4) износот „89.000.000,00“ се заменува со износот „79.000.000,00“.

(4) Во ставот (5) во воведната реченица бројот „5“ се заменува со зборовите „7 и 8“ и зборовите „кој е сопственик или корисник на пасиште и е“ се бришат.

(5) Во ставот (6) во воведната реченица бројот „5“ се заменува со бројот „7“.

Во алинеја 1 бројот „300“ се заменува со бројот „150“

Во алинеја 2 бројот „150“ се заменува со бројот „100“.

(6) По ставот (6) се додава нов став (7) кој гласи:

„(7) Корисник на средствата од став (2) алинеја 8 од овој дел е Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта на Република Македонија.“.

(7) Ставовите (7) и (8) стануваат ставови (8) и (9).

(8) Ставот (9) се брише.

(9) Ставот (10) се менува и гласи:

„(10) Вкупната вредност на одобрени инвестиции по поединечен корисник не може да ги надмине следниве износи:

- не повеќе од 3.000.000 денари за инвестициите од став (2) освен за алинеја 7 и 8 на овој дел;
- не повеќе од 18.000 денари месечно по еден вработен за инвестициите од став (2) алинеја 7 на овој дел;
- не повеќе од 10.000.000 денари вкупен износ на одобрени средства за исплата на инвестициите од став (2) алинеја 8 на овој дел во период на спроведување на оваа Програма;
- не повеќе од 5.000.000 денари за инвестициите од став (3) на овој дел;
- не повеќе од 10.000.000 денари за инвестициите од став (4) на овој дел.“.

(10) Во ставот (11) во воведната реченица бројот „(2)“ се заменува со бројот „(3)“.

Во алинеите 1, 2 и 3 зборовите „освен за инвестиции од став (4) од овој Дел“ се бришат.

## V

(1) Во Дел V став (6) во воведната реченица бројот „(2)“ се заменува со бројот „(3)“.

## VI

(1) Во Дел VI ставот (1) се менува и гласи:

„(1) Средствата од Дел I став (1) точка 5 на оваа програма во износ од 8.000.000,00 денари се наменети за следново:

- интелектуални услуги или авторски хонорар за изработка и графичка подготовка за печатење на едукативни материјали и тренинг упатства и печатење во не повеќе од 1.000 примероци;
- трошоци за организација и одржување на обуки и тренинзи на индивидуални земјоделски производители;
- трошоци за надомест на авторски хонорари за обучувачи и предавачи;
- набавка на опрема за обуки со исклучок на компјутерска опрема, компјутерски софтвер и мебел.“

(2) Во ставот (2) по зборовите „Законот за здруженија на граѓани и фондации“ се додаваат зборовите „со седиште во рурални подрачја“ и по зборовите „Закон за задругите“ се додаваат зборовите „за земјоделство“.

## VII

(1) Во Дел VII став (1) во алинеја 1 зборовите „оперативни трошоци“ се заменуваат со зборовите „интелектуални услуги или авторски хонорар“.

Во алинејата 3 на крајот од реченицата запирката се брише и се додаваат зборовите „за тековната 2009 година заклучно со 31.10.2009 година. За корисниците од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2008 година се надоместуваат и трошоците за водење на сметководство за период од 01.11.-31.12. 2008.“.

Во алинеја 4, 5 и 6 зборот „брuto“ се заменува со зборот „нето“.

(2) Во ставот (3) алинејата 4 се менува и гласи:

„- не повеќе од просечната годишна нето-плата изразена во месеци во дејноста за трошоците од став (1) алинеја 4, 5 и 6 на овој дел.“.

## VIII

(1) Во Дел VIII по став (2) се додаваат нови два става (3) и (4) кои гласат:

„(3) Вкупната вредност на одобрена инвестиција по поединечен корисник не може да надмине износ од 2.000.000 денари.

(4) По исклучок од Дел I, став (3), средствата од став (1) на овој дел се исплаќаат по принцип на ко-финансирање на реализирани инвестиции во висина од:

- 60% од вредноста на одобрената инвестиција за инвестиции поднесени од носител на земјоделско стопанство од 18 години старост до 40 години старост на денот на поднесување на инвестицијата или жена носител на земјоделско стопанство;
- 65% од вредноста на одобрената инвестиција за инвестиции поднесени од носител на земјоделско стопанство кое се наоѓа во ридско-планинско рурално подрачје;
- 70% од вредноста на одобрената инвестиција за инвестиции поднесени од носител на земјоделско стопанство од 18 години старост до 40 години старост на денот на поднесување на инвестицијата или жена носител на земјоделско стопанство кое се наоѓа во ридско-планинско рурално подрачје.“.

## IX

(1) Во Дел X став (1) по точката се додава нова реченица која гласи: „Исплатата на средствата од Дел I став (1) точка 8 ја врши Министерството.“.

(2) Во ставот (8) по зборовите „со оваа Програма“ се додаваат зборовите „освен за мерките од дел I став (1) точка 8 и 9 и дел IV став (2) алинеја 8“ и бројот „20“ се заменува со бројот „30“.

(3) По ставот (8) се додава нов став (9) кој гласи:

„(9) За спроведување на оваа Програма, за рурално подрачје се смета населено место согласно Списокот на рурални подрачја во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.154/2008). Ридско-планинско рурално подрачје се смета рурално подрачје, со просечна надморска височина од 700м.“

## X

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-1288/1  
31 март 2009 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

### 940.

Врз основа на член 16, став 3, 4 и 6 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/05 и 137/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.04.2009 година, донесе

## ПРОГРАМА

### ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРИОРИТЕТНА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ЗА 2009 ГОДИНА

1. Во Програмата за приоритетна изработка на урбанистички планови за 2009 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.19/2009 и 33/09) во точка 1, во табелата во точката под реден број 13, износот “5.200.000,00“ се заменува со износот “3.700.000,00“.

Во точката под реден број 15 износот “5.900.000,00“ се заменува со износот “3.000.000,00“.

Во точката под реден број 17 износот “3.900.000,00“ се заменува со износот “2.500.000,00“.

По точката по реден број 31 се додаваат пет нови точки под реден број 32, 33, 34, 35 и 36 кои гласат:

32	Изработка на Урбанистичко планска документација за гробишта на локалитет Коњски рид (општина Шуто Оризари и Бутел)	Агенција за планирање на просторот	гробишта	900.000,00
33	Изработка на урбанистичко планска документација за гранични премини	Агенција за планирање на просторот	гранични премини	1.000.000,00
34	Урбанистички проект за аеродромот Александар Велики	Агенција за планирање на просторот	аеродром	1.000.000,00
35	Изработка на урбанистичко планска документација за казнено-поправни установи	Агенција за планирање на просторот	казнено-поправни установи	1.500.000,00
36	Изработка на урбанистичко планска документација за изградба и реконструкција на пристаништа на Охридско Езеро	Агенција за планирање на просторот	пристаништа	1.400.000,00

2. Во точката 1 по подточка 1.5 се додава нова подточка 1.6 која гласи :

1.6 Изработка на Детален урбанистички план за Голем Ринг Јужен Дел – Запад, со намена семејно домување во станбени згради, големи трговски центри и јавни институции - планот ќе го изработува општина Центар и изработката на планот ќе се финансира од буџетот на општина Центар.

3. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во “Службен весник на Република Македонија.”

Бр. 19-1483/1  
21 април 2009 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р Никола Груевски, с.р.

## МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 941.

### О Б Ј А В А

Натамошниот дополнителен протокол кон Договорот меѓу државите – страни во Северноатлантскиот договор и другите држави кои учествуваат во Партнерството за мир за статусот на нивните сили, усвоен во Брисел на 19 декември 1997, ратификуван со Законот за ратификација на Натамошниот дополнителен протокол кон Договорот меѓу државите – страни во Северноатлантскиот договор и другите држави кои учествуваат во Партнерството за мир за статусот на нивните сили („Службен весник на РМ“ бр. 103/08), влегува во сила на 29 септември 2008 година.

Дополнителниот протокол кон Конвенцијата за заштита на поединците во поглед на автоматска обработка на лични податоци, во врска со надзорните тела и прекуграничниот пренос на податоци, усвоен од Советот на Европа во Стразбур на 08 ноември 2001 година, ратификуван со Законот за ратификација на Дополнителниот протокол кон Конвенцијата за заштита на поединците во поглед на автоматска обработка на лични податоци, во врска со надзорните тела и прекуграничниот пренос на податоци („Службен весник на РМ“ бр. 103/08), влегува во сила на 01 јануари 2008 година.

Конвенцијата за признавање на европски патенти, усвоена од Европската патентна организација на 05 октомври 1973, изменета и дополнета во 1991 и 2000 година, ратификувана со Законот за ратификација на Конвенцијата за признавање на европски патенти („Службен весник на РМ“ бр. 126/08), влегува во сила на 01 јануари 2009 година.

Факултативниот протокол кон Конвенцијата против тортура и друг вид на сурово, нечовечно или понижувачко постапување или казнување, усвоен во Њујорк на 18 декември 2002, ратификуван со Законот за ратификација на Факултативниот протокол кон Конвенцијата против тортура и друг вид на сурово, нечовечно или понижувачко постапување или казнување („Службен весник на РМ“ бр. 165/08), влегува во сила на 15 март 2009 година.

27 март 2009 година  
Скопје

Министер,  
м-р **Антонио Милошоски**, с.р.

## МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

### 942.

Врз основа на член 85-а став 4 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/06 и 136/08), министерот за финансии донесе

### П Р А В И Л Н И К ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ ЗА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РЕКЛАМНИОТ ПРОСТОР ИСКОРИСТЕН ОД СЕКОЈ ОД ОРГАНИЗАТОРИТЕ НА ИЗБОРНАТА КАМПАЊА И СРЕДСТВАТА КОИ СЕ ПЛАТЕНИ ИЛИ СЕ ПОБАРУВААТ ПО ТАА ОСНОВА

#### Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот за Извештајот за рекламниот простор искористен од секој од организаторите на изборната кампања и средствата кои се платени или се побаруваат по таа основа.

#### Член 2

Во образецот се внесуваат следните податоци:

1. Име на радиодифузерот и печатениот медиум
  2. Адреса
  3. Единствен матичен број на субјектот (ЕМБС)
  4. Даночен број (ДБ)
  5. Одговорно лице во радиодифузерот и печатениот медиум
  6. Организатор на изборна кампања
  7. Во колона 1 од табелата: Назив на субјектот (на рачател на услугата) со кој е склучен договорот за користење на рекламниот простор за потребите на организаторот на изборната кампања,
  8. Во колона 2 од табелата: Број на договор склучен со нарателот на услугата,
  9. Во колона 3 од табелата: Видови на услуги (политички спотови, закупени термини-снимки од митинг, изработка на спотови, огласи, соопштенија и слично) за кои е склучен договор помеѓу радиодифузерот и печатениот медиум со нарателот на услугата,
  10. Во колоната 4 од табелата: Обем и времетраење на дадената услуга (секунди, минути, страна-насловна, внатрешна и последна, формат во sm и mm, црно-бела, колор и слично),
  11. Во колона 5 од табелата: Поединечна цена на услугата утврдена во ценовникот за рекламирање на изборните програми и на кандидатите со пресметан ДДВ,
  12. Во колона 6 од табелата: Број и датум на фактурата,
  13. Во колона 7 од табелата: Фактуриран износ за дадената услуга, со пресметан ДДВ,
  14. Во колона 8 од табелата: Износ на одобрениот попуст за дадената услуга,
  15. Во колона 9 од табелата: Износ на платените средства за дадената услуга и
  16. Во колона 10 од табелата: Износ на ненаплатените побарувања за дадената услуга.
- Образецот од став 1 на овој член е даден во прилог кој е составен дел на овој правилник.

#### Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.07-  
15 април 2009 година  
Скопје

Министер за финансии,  
д-р **Трајко Славески**, с.р.



**УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНАРСТВО**

943.

Врз основа на член 10 точка 4, а во врска со член 81 став 2 и член 88 став 1 од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/2007), директорот на Управата за ветеринарство донесува

**РЕШЕНИЕ**

**ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ТРАНЗИТ ПРЕКУ ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ЖИВИ ДОМАШНИ И ДИВИ СВИЊИ, СЕМЕ ЗА ВЕШТАЧКО ОСЕМЕНУВАЊЕ, ЈАЈНИ КЛЕТКИ И ЕМБРИОНИ ПО ПОТЕКЛО ОД ДОМАШНИ И ДИВИ СВИЊИ ОД СИТЕ ЗЕМЈИ, ЗАРАДИ СПРЕЧУВАЊЕ НА ВНЕСУВАЊЕ НА БОЛЕСТА ИНФЛУЕНЦА КАЈ СВИЊИ**

I. Заради спречување на внесување во Република Македонија на заразната болест инфлуенца кај свињи, се забранува увозот во Република Македонија и транзитот преку територијата на Република Македонија на пратки со:

1. живи домашни и диви свињи; и
2. семе за вештачко осемнување, јајни клетки и ембриони по потекло од домашни и диви свињи, кои потекнуваат од сите земји.

II. Сите пратки кои се предмет на забрана со ова решение што се пренесуваат преку границата на Република Македонија, се одземаат и нештетно се уништуваат.

III. Одредбите од ова решение се однесуваат и на увозот на пратки кои не се влезени во Република Македонија, а чиј увоз е веќе одобрен врз основа на прописи кои важеле до влегувањето во сила на ова решение, како и на увозот на пратките кои се веќе пратени од земјата извозничка на денот на влегувањето во сила на ова решение, или кои се веќе на пат.

IV. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11-5296/1  
27 април 2009 година  
Скопје

Директор,  
**Дејан Рунтевски, с.р.**

**РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

944.

Врз основа на член 19, алинеја 7 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/06, 36/07 и 106/08), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/01, 50/01, 52/01, 45/02, 98/02, 24/03, 96/04 и 38/05), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 8/01, 21/03 и 19/04), Законот за животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/05), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 27.04.2009 година, донесе

**ОДЛУКА**

**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА  
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ  
СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА**

## Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР – 95	до 21,357
- ЕУРОСУПЕР – 98	до 22,409
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)	до 21,185
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е IV)	до 21,647
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 21,420
г) Мазут	ден/кг
- М-2	до 15,906

## Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што:

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР - 95	до 55,50
- ЕУРОСУПЕР - 98	до 56,50
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)	до 58,50
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е IV)	до 44,50
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 33,50
г) Мазут	ден/кг
- М-2	до 19,418

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од потточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:



НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
ЕУРОСУПЕР - 95	55,00	54,50	54,00
ЕУРОСУПЕР - 98	56,00	55,50	55,00
МБ - 96 (ПРЕМИУМ)	58,00	57,50	57,00
ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е IV)	44,00	43,50	43,00
Е Л-1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	33,00	32,50	32,00

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот М-2, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-2 важи франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-2, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

### Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР - 95	до 0,080
- ЕУРОСУПЕР - 98	до 0,080
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)	до 0,150

б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е IV)	до 0,030

в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 0,040

г) Мазут	ден/кг
- М-2	до 0,050

### Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР - 95	до 21,897
- ЕУРОСУПЕР - 98	до 21,692
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)	до 24,541

б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е IV)	до 12,335

в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 3,230

г) Мазут	ден/кг
- М-2	до 0,100

### Член 5

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	Ед. мерка	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ)
ЕУРОСУПЕР - 95	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОСУПЕР - 98	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
МБ - 96 (ПРЕМИУМ)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е IV)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
Е Л 1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М - 2	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400

### Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 00,01 часот на 28.04.2009 година.

Бр. 02-1056/1  
27 април 2009 година  
Скопје

Заменик претседател,  
**Владко Гаврилов, с.р.**

### СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

#### 945.

Советот на јавните обвинители на Република Македонија врз основа на член 36 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 150/07), објавува

### О Г Л А С ЗА ИЗБОР НА

#### I

1. Четири (4) јавни обвинители во Основното јавно обвинителство во Скопје.

2. Јавен обвинител во Основното јавно обвинителство во Велес.

3. Јавен обвинител во Основното јавно обвинителство во Кочани.

4. Јавен обвинител во Основното јавно обвинителство во Куманово.

5. Јавен обвинител во Основното јавно обвинителство во Радовиш.

6. Јавен обвинител во Основното јавно обвинителство во Гостивар.

7. Јавен обвинител во Основното јавно обвинителство во Прилеп.

## II

1. Единаесет (11) јавни обвинители во Основното јавно обвинителство во Скопје.

2. Три (3) јавни обвинители во Основното јавно обвинителство во Гостивар.

3. Два (2) јавни обвинители во Основното јавно обвинителство во Куманово.

4. Јавен обвинител во Основното јавно обвинителство во Кочани.

5. Јавен обвинител во Основното јавно обвинителство во Велес.

Кандидати за избор на јавни обвинители освен условите предвидени во член 44 и 45 од Законот за јавно обвинителство („Сл. весник на РМ“ бр. 150/07) и Законот за измени и дополнување на Законот за јавно обвинителство („Сл. весник на РМ“ бр. 111/08), потребно е како посебен услов да исполнуваат:

I. Кандидатите за избор на јавни обвинители во Основните јавни обвинителства од точка 1 од огласот, како посебен услов потребно е да имаат завршено обука во Академијата за обука на судии и јавни обвинители.

II. Кандидатите за избор на јавен обвинител во Основните јавни обвинителства од точка 2 од огласот, како посебен услов потребно е да имаат работно искуство од најмалку три години со потврдени резултати во работата, по положениот правосуден испит.

Заинтересираните кандидати пријавите (заедно со потребната документација, во оригинал или заверена фотокопија на нотар, а уверенијата за државјанство и лекарското уверение да не се постари од шест месеци од денот на нивното издавање), да ги достават до Советот

на јавните обвинители на Република Македонија ул. „Иво Лола Рибар“ бб зграда 1 кат 4 во рок од 15 дена од објавувањето во „Службен весник на РМ“ 27.4.2009 година.

Некомплетните документи нема да се разгледуваат.

А.бр. 96-8/09  
27 април 2009 година  
Скопје

Совет на јавните обвинители  
на Република Македонија  
Претседател,  
**Елена Гошева, с.р.**

## КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

### 946.

Врз основа на член 20 став 1 точка 2 и член 26 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.04/05, 70/06 и 22/07) и член 205 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/05), постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од Deutsche Lufthansa AG преку полномошник Адвокатско друштво Менс Легис Чакмакова, Комисијата за заштита на конкуренцијата, на седница одржана на ден 9.04.2009 година, го донесе следното

## РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Deutsche Lufthansa AG, со регистрирано седиште на Von-Gablentz-Strasse 2-6, Köln DE-50679 и Austrian Airlines AG, со регистрирано седиште на Office Park 3, 1300 Vienna, Austria, по основ на купопродажба на акции, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот.

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 28-а од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Република Македонија

бр. 10000000063095, уплатна сметка 84017903161, приходна шифра и програма 72231300 и при подигнување на решението да достави доказ за извршена уплата на административните такси.

Бр. 07-135/7  
9 април 2009 година  
Скопје

Претседател,  
**Чедомир Краљевски, с.р.**

#### 947.

Врз основа на член 20 став (1) точка 2) во врска со член 20 став (2), член 23 став (1) и член 26 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 04/05, 70/06 и 22/07) и член 205 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/05 и 110/08), постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од ТБИХ Фајненшл Сервисес Груп НВ, преку застапник Адвокатско друштво Поленак, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седница одржана на ден 09.04.2009 година, го донесе следното

#### РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу ТБИХ Фајненшл Сервисес Груп НВ (TBIH Financial Services Group NV), со службена адреса на Claude Debussylaan 30, 1082 MD, Амстердам, Холандија и СИГМА Сх.а. (SIGMA Sh.a.), со седиште на Pal.Lura, kati 2, komuna Parisit, Тирана, Албанија, по основ на купопродажба на акции, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата.

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6 000,00 ден. и за решението во износ од 30 000,00 ден., по тарифен број 28-а од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 10000000063095, уплатна сметка 84018203161, приходна шифра и програма 72231300.

Бр. 07-179/3  
9 април 2009 година  
Скопје

Претседател,  
**Чедомир Краљевски, с.р.**

#### 948.

Врз основа на член 20 став (1) точка 2), во врска со член 20 став (2), член 23 став (1) и член 26 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 4/05, 70/06 и 22/07) и член 205 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/05 и 110/08), постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од Виенер Штетише Ферзихерунг АГ Виена Иншуранс Груп, преку застапник Адвокатско друштво Поленак, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седницата одржана на 9.04.2009 година, го донесе следното

#### РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Виенер Штетише Ферзихерунг АГ Виена Иншуранс Груп (Wiener stadtsche Versicherung AG Vienna Insurance Group), со службена адреса на Schottenring 30, 1010, Виена, Австрија и Друштво за осигурување СИГМА АД Скопје, со седиште на ул. „Митрополит Теодосиј Гологанов“ бр. 28/1-17, 1000 Скопје, Република Македонија, по основ на купопродажба на акции, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата.

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 28-а од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 10000000063095, уплатна сметка 84018203161, приходна шифра и програма 72231300.

Бр. 07-180/3  
9 април 2009 година  
Скопје

Претседател,  
**Чедомир Краљевски, с.р.**

## ИЗДАНИЈА НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ

Р.бр	Изданија	Цена денари	Р.бр	Изданија	Цена денари
1	Устав на Република Македонија (со сите амандмани од I-XXX) на македонски и на англиски јазик (во една книга), голем формат, 2007	200,00	23	Закон за стечај Д-р Кирил Чавдар (со објаснувања, судска практика и Предметен регистар), 2006	600,00
2	Устав на Република Македонија (со сите амандмани од I-XXX) на македонски јазик, мал формат, 2007	150,00	24	Збирки на прописи од областа на локалната самоуправа, 2004. I книга – (Законите за: локалната самоуправа; територијална организација на локалната самоуправа; за градот Скопје; финансирање на единиците на локалната самоуправа и Законот за локалните избори – редакциски пречистен текст)	280,00
3	Спорот за името меѓу Грција и Македонија - студентски проект -	800,00	а)	II книга – (Законите за: комуналните такси; даноците на имот; угостителска дејност; туристичка дејност и Законот за вршење на занаетчиска дејност)	210,00
4	Закон за кривичната постапка (редакциски пречистен текст), 2008	450,00	б)	III книга – (Законите за: основното образование; средното образование; заштита на децата и Законот за социјалната заштита – редакциски пречистени текстови)	245,00
5	Закон за парничната постапка (издание 2008)	350,00	в)	IV книга – (Закон за управување со отпадот; Закон за заштита на природата; Закон за квалитетот на амбиентниот воздух)	245,00
6	Закон за извршување (редакциски пречистен текст), 2008	300,00	г)	Комплет од четирите книги - Збирки на законите од областа на локалната самоуправа, 2004	840,00
7	Закон за катастар на недвижности (издание 2008)	200,00	д)	Збирка на прописи (Законите за: градење; просторно и урбанистичко планирање; животната средина), (редакциска), 2005	210,00
8	Закон за работните односи (редакциски пречистен текст), 2008	300,00	25	Збирка на прописи (Законите за: градење; просторно и урбанистичко планирање; животната средина), (редакциска), 2005	210,00
9	Закон за обезбедување на побарувањата Закон за заштита на потрошувачите при договори за потрошувачки кредити (со подзаконски акти) (редакциска збирка), 2007	200,00	26	Збирка на меѓународни конвенции од областа на кривичното право, 2000	80,00
10	Закон за безбедност на сообраќајот на патштата (редакциска збирка), 2007	400,00	27	Закон за спречување на корупцијата со закони за ратификација на конвенции Д-р Јован Проевски (со објаснувања), 2002	80,00
11	Закон за нотаријатот (издание 2007)	250,00	28	Закон за денационализација Д-р Стефан Георгиевски, 2000 (со коментар, објаснувања и обрасци)	160,00
12	Закон за банките (издание 2007)	300,00	29	Закон за високото образование, 2008	200,00
13	Закон за заштита од бучава во животна средина (издание 2007)	100,00	30	Закон за поштенските услуги, 2008	150,00
14	Закон за Државното правобранителство (издание 2007)	50,00	31	Закон за вонпарнична постапка, 2008	200,00
15	Закон за управните спорови (издание 2007)	80,00	32	Закон за јавните патишта, 2008	120,00
16	Закон за сопственост и други стварни права (издание 2007)	150,00	33	Закон за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, 2008	150,00
17	Збирка на прописи од областа на земјоделството (редакциска збирка), 2007	500,00	34	Закон за договорен залог, 2008	150,00
18	Закон за ветеринарно јавно здравство Закон за ветеринарно здравство Закон за заштита и благосостојба на животните (редакциска збирка), 2007	400,00	35	Закон за основното образование, 2008	200,00
19	Закон за прекршоците Закон за прекршоците против јавниот ред и мир (редакциска збирка), 2007	150,00	36	Закон за јавна чистота, 2008	100,00
20	Закон за минералните сировини (издание 2007)	120,00	37	Закон за водите, 2008	300,00
21	Закон за пензиското и инвалидското осигурување Станка Трајкова и Олигица Костова (со коментар и прилози), 2006	700,00	38	Збирка на прописи за судовите, (Законите за: судовите; судскиот буџет; Судскиот совет; платите на судиите; судска служба), 2008	400,00
22	Изборен законик (редакциски пречистен текст), 2008	200,00	39	Збирка на прописи за безбедност и здравје при работа, 2009	200,00
			40	Лексикон на поими во јавните набавки, 2009	400,00
			41	Закон за вработувањето и осигурување во случај на невработеност, 2009	150,00
			42	Закон за азил и привремена заштита, 2009	150,00
			43	Закон за семејството, 2009	250,00
			44	Закон за просторно и урбанистичко планирање, 2009	200,00

### П О Р А Ч К А Б Р. 54

Со ова неотповикливо ги порачуваме изданијата под реден број \_\_\_\_\_ во \_\_\_\_\_ примероци;  
р.бр. \_\_\_\_\_ во \_\_\_\_\_ примероци; р.бр. \_\_\_\_\_ во \_\_\_\_\_ примероци; р.бр. \_\_\_\_\_ во \_\_\_\_\_ примероци;  
р.бр. \_\_\_\_\_ во \_\_\_\_\_ примероци; р.бр. \_\_\_\_\_ во \_\_\_\_\_ примероци; р.бр. \_\_\_\_\_ во \_\_\_\_\_ примероци.

Доказот за извршена уплата на жиро с-ка 300000000188798 и порачката ги испраќаме по пошта на адреса бул. „Партизански одреди“ бр. 29, п. факс 51, 1000, Скопје, или на телефакс број + 389-2-551-24-01.

Порачател: \_\_\_\_\_  
Место: \_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_, бр. \_\_\_\_\_, тел./факс \_\_\_\_\_

Во \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2009 година. (М.П.)

Потпис на порачателот \_\_\_\_\_



www.slvesnik.com.mk  
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје  
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.  
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.  
Телефон: +389-2-55 12 400.  
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2009 година изнесува 9.200,00 денари.  
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена.  
Жиро-сметка: 300000000188798.  
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2009054